




■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ерусалим, градот чија пишана историја е долга повеќе од триесет ве-

кови и кој има историско значење за сите три најголеми светски религии, едноставно

ARHEOLOGI ERUSA

е неодоливо привлечно место за археолозите. Од средината на XIX век, археолошките ископувања се вршени во внатрешноста на ѕидините и во околината на Стариот град. Тие постојано се про-



АРХЕОЛОШКИ ИСКОПУВАЊА ВО СТАРИОТ ГРАД ЕРУСАЛИМ



АРХЕОЛОШКИОТ ПАРК НА ДАВИДОВИОТ ГРАД

Последниве години многу археолошки локалитети во внатрешноста и во околината на Стариот град Ерусалим се реставрирани и се отворени за јавноста.

Меѓу нив се Офлеовата археолошка градина, која се наоѓа под југоисточниот дел на брегот, и таа претставува место, кое крие податоци за 2.500 години долгата историја; Археолошкиот парк на Давидовиот град, е лоциран по должината на гребенот кон југоисточниот дел на Стариот град и тука се наоѓаат остатоци од кананитските и од израелитските тврдини; потоа Тврдината позната и како Давидова кула, денес дом на Историскиот музеј на Ерусалим, каде што особено внимание привлекуваат градбите од периодот на владеењето на Римјаните, Византијците, крстоносците, мамелуците и Турците.



ЕРУСАЛИМСКАТА ТВРДИНА (ДАВИДОВА КУЛА)

години долгата историја на Ерусалим, во 25 слоеви остатоци од градбите, кои ги подигнувале разни владетели. Античките скалила и капилата Хулда, низ која минувале верниците кога влегувале во комплексот на другиот Храм, како и остатоците од комплексот на кралските палати од муслиманскиот период (XVII век), се само некои од значајните откритија на овој локалитет.

Археолошкиот парк на Давидовиот град - се протега по должина на гребенот кон југоисточниот дел на Стариот град. На овој локалитет се наоѓаат остатоци од кананитските и од израелитските тврдини, 16 метри високата градба која најверојатно датира од X век пр. н.е., и за која се тврди дека ја изградил цар Давид, како и остатоците на јудејските населби од VIII и VII век пред новата ера.

ЈАТА ЗБОРУВА ЗА РИМСКАТА ИСТОРИЈА



ОФЛЕОВА АРХЕОЛОШКА ГРАДИНА

ширувани по обем и се вршени со посовремени методи. Откриен е слој по слој од историјата, како и многу тајни кои тие во себе ги криеле.

Последните години многу места се реставрирани и се отворени за јавноста. Меѓу нив треба да ги истакнеме:

Офлеова археолошка градина - се наоѓа под југоисточниот дел на брегот на кој се наоѓал Храмот. Оваа градина претставува место, кое крие податоци за 2.500

Тврдината позната и како Давидова кула - денес е дом на Историскиот музеј на Ерусалим. Со ископувањата е откриен хасмонејски ѕид од II век пред новата ера, три кули кои ги изградил царот Ирод и градби од периодот на владеењето на Римјаните, Византијците, крстоносците, мамелуците и Турците.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд